

Б) НАЧИНИ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПОРАКИ

При преносот на пораките во МИПС ќе ги користиме следните начини на пренесување на пораки:

(пополни само по едно квадратче во редовите 10 и 11 со X)

10. Начин број 1	<input type="checkbox"/> Примарен	<input type="checkbox"/> Резервен	<input type="checkbox"/> Не се користи
11. Начин број 2	<input type="checkbox"/> Примарен	<input type="checkbox"/> Резервен	<input type="checkbox"/> Не се користи

Со потпишувањето на ова барање учесникот ги прифаќа Правилата за работа на Македонскиот Интербанкарски Платен Систем и сите наредни измени и дополнувања на овие правила.

Доколку не се прифаќаат измените и дополнувањата учесникот со ист ваков формулар може еднострано да побара исклучување од МИПС.

Име и презиме на Директор

Потпис

Примил:

Име и презиме на овластено лице во
Народна Банка на Република Македонија

Потпис

Датум:

Час: